



**Назив на ЈЗУ**

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА  
СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА

**Назив на Институција каде е одржана обуката**

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ - ДЕДИЊЕ  
Служба за трансфузија, Белград, Р.Србија (18-28. 02. 2014 )

**Име и презиме на лицето испратено на обука**

Д-р ВИОЛЕТА ДЕЈАНОВА - ИЛИЈЕВСКА,  
спец.трансфузиолог

**Датум на презентација 30.05.2014**

**Očekivane vrijednosti**

	<b>CT</b>	<b>CFT</b>	<b>MCF</b>	<b>ML</b>
	Vrijeme koagulacije [s]	Vrijeme stvaranja ugruška [s]	Maksimalna čvrstoća ugruška [mm]	Maksimalna liza [% od MCF]
<b>EXTEM</b>	35-80	35-160	53-72	<15
<b>INTEM</b>	100-240	35-110	53-72	<15
<b>HEPTEM</b>	100-240	35-110	53-72	<15
	Bitno skraćen CT u HEPTEM u usporedbi sa INTEMom, ukazuje na prisutnosti heparina.			
<b>APTEM</b>	35-80	35-160	53-72	<15
	Normalno zgrušavanje (skraćeni CFT, viši MCF) u APTEM analizi u usporedbi sa EXTEMom znak je hiperfibrinolize.			
<b>FIBTEM</b>			8-20	
	MCF<8mm = snižena je razina fibrinogena ili smanjena je polimerizacija. Terapija: infuzija fibrinogena (ili povećana količina SSP) MCF>20mm = povećana razina fibrinogena. To može dovesti do stvaranja normalnog ugruška u EXTEM ili INTEM unatoč trombocitopeniji.			

U tablici su prikazane karakteristične vrijednosti parametara, koje su nađene kod zdravih ljudi bez koagulacijskih poremećaja. Ovisno o kontrolnoj populaciji te vrijednosti mogu varirati (npr. kod zdrave mlađe osobe utvrđena je niža MCF vrijednost tijekom niže koncentracije fibrinogena i višeg hematokrita u toj populaciji). Zbog toga se preporuča prije uvođenja ROTEM® analize napraviti testove na zdravoj populaciji kako bi se definirali referentni intervali za određenu populaciju.



## Клинички случаи

Случај 1: Примерок полна крв при терапија на политраума

Првите тестови укажуваат на фибринолиза во EXTEM и INTEM. Во APTEM се гледа абнормална, но сеуште прифатлива цврстина на коагулумот.

1 0'

ExTEM

St.: 09h45  
Run: 52.2'  
MCF: 44mm  
CT: 71s  
CFT: 193s  
A5: 26mm

3 0'

ApTEM

St.: 09h45  
Run: 90.6'  
MCF: 47mm  
CT: 82s  
CFT: 188s  
A5: 26mm

2 0'


InTEM

St.: 09h46  
Run: 91.1'  
MCF: 45mm  
CT: 178s  
CFT: 194s  
A5: 26mm

9:45:


FIBRINOLIZA:  
тераписки даван аprotinin

Вторите тестови по определено време укажуваат на успешна терапија со aprotinin (нема лиза). Се забележува намалена цврстина на коагулумот (MCF), како и силно продолжено време на создавање на коагулумот (CFT) – индикација за тромбоцитен концентрат и ССП.





Третите тестови покажуваат нормална коагулација во примерокот полна крв, се до завршување на оперативниот зафат.





Случај 2: Тераписка контрола со ROTEM при состојба во која почетната терапија е ординирана според рутински коагулацијски тестови

- Пациент со политраума, примени 4 литри инфузиони раствори
- Првични резултати: PT – Quick 40%; aPTT 55,8 s; Fg 0,87 g/L; AT-III 49%; DD 39,7; Plt 101 000/  $\mu$ L
- Проценка: намалено ниво на Fg; ниско ниво на коагулацијски фактори; намалено ниво на AT-III; задоволителен број на тромбоцити; изразено високи DD – фибринолиза?
- Почетна терапија : 3 г концентрат на фибриноген; 4000 IE концентрат на протромбински комплекс; 3000 IE концентрат на AT-III



### Kontrola terapije 1:

1 0'



ExTEM

St.: 21h35  
Run: 34.9'  
MCF: 44mm  
CT: 88s  
CFT: 147s  
alp: 34 ''

3 0'



FibTEM

St.: 21h36  
Run: 31.8'  
CT: 188s  
CFT:>1922s

Koagulacija pune krvi je izrazito patološka unatoč početnoj terapiji. Nakon inhibiranja trombocita (FIBTEM) javlja se slab fibrinski ugrušak. Unatoč povиšenim D-dimerima nema znakova hiperfibrinolize (APTEM=EXTEM)

4 0'



ApTEM

St.: 21h38  
Run: 25.1'  
MCF: 40mm  
CT: 88s  
CFT: 187s  
alp: 29 ''

### Kontrola terapije 2:


1 0'



ExTEM

St.: 22h35  
Run: 45.3'  
CT: 45s  
alp: 52 ''

3 0'



FibTEM

St.: 22h36  
Run: 44.0'  
CT: 44s  
CFT:>2598s  
MCF: 13mm

Nakon davanja fibrinogena i doze koncentrata trombocita koagulacija se normalizira, i dalje nema znakova fibrinolize. →OP→minimalno krvarenje →uspјešano liječenje rana i tamponade ENT ozljeda.

4 0'




ApTEM

St.: 22h45  
Run: 43.1'  
MCF: 48mm  
CT: 35s  
CFT: 197s  
alp: 54 ''



# Поставување на дијагноза и терапија: Алгоритми

- Препознавање на акутни нарушувања на хемостазата и навремена целна терапија
- Активација на коагулација, создавање на коагулум и фибринолиза се дијагностицира со EXTEM и INTEM како скрининг тестови. Ако не е потврдена коагулопатија потребно е да се бараат други причини: оперативно крвавење; коагулопатија која не се дијагностицира со ROTEM: aspirin, von Willebrand – ова болест, warfarin
- EXTEM и APTEM заедно овозможуваат брзо откривање на фулминантна фибринолиза; FIBTEM открива случаи на намалена цврстотина на коагулумот
- Со НЕРTEM се диференцира продолжено СТ во INTEM
- Претставен алгоритам кој се користи во Clinic Cologne - Merheim



U slučajevima hiperfibrinolize, MCF i CFT moraju biti procjenjeni isključivo APTEM-om.

kirurško krvarenje?  
 markumar?  
 terapija dezmopresinom (vWF)?  
 rVIIa?

Ako je moguće kontrolirati nakon svakog koraka terapije.



Alastair Nimmo 24.June 2011.

## ALGORITAM

### ROTEM® Guidelines surgery, trauma, obstetrics

#### 1. Clot firmness (CFT)

- U prisustvu heparina koristiti rezultate HEPTEM-a
- Ukoliko je prisutna hiperfibrinoliza ( $ML > 15\%$ ) koristiti rezultate APTEM-a

CLOT FIRMNESS		A10 u EXTEM / INTEM / HEPTEM / APTEM			
A10 u FIBTEM	< 22 mm	22-38 mm	$\geq 39$ mm		
	< 5 mm	nizak fibrinogen niski trombociti	nizak fibrinogen († Tr-videti ispod)	nizak fibrinogen	
	5-7 mm	niski trombociti nizak fibrinogen	niski trombociti nizak fibrinogen	Clot firmness izgleda zadovoljavajuće. Videti odeljak 2, 3 & plavo polje ispod. (ukoliko krvarenje nije kontrolisano razmotriti: 1.podizanje Fb (FIBTEM $A10 \geq 10$ mm) 2.pacijentima koji su na Th aspirinom* ili clopidogrelom* dati Tr i/ili DDAVP).	
	$\geq 8$ mm	niski trombociti	niski trombociti		

† fibrinogen  $< 1.5$  g/l & trombociti 50-100. Mogućnost davanja Tr ukoliko se krvarenje nastavi.

## 2. Clotting time (CT)

- U prisustvu heparina raditi **HEPTEM** test

### Uzroci produženja CT

Fibtem A10 < 5 mm	= nizak fibrinogen
CT produženo u Intem-u,normalno u Heptem-u	= efekat heparina
Fibtem A10 <u>&gt;</u> 5 mm i nema efekta heparina	= niski faktori koagulacije

### Kada tretirati CT

CT u Intem / Heptem > 300	ili	CT u Extem / Aptem > 100s
CT u Intem / Heptem 240 - 300 s	ili	CT u Extem / Aptem 80 - 100s
CT u Intem / Heptem < 240 s	ili	CT u Extem / Aptem < 80 s



### 3. Hiperfibrinoliza

Liza ugruška unutar 20 min.	Fulminantna liza
Liza ugruška unutar 20 – 40 min.	Rana liza
Liza ugruška unutar nakon više od 40min.	Kasna liza - ?tretirati

Ponoviti Rotem testove uključujući Aptem.

Tretirati	Tretirati u slučaju krvarenja/visok rizik od krvarenja	Videti ispod*
-----------	--	---------------

**Nizak fibrinogen – FFP, krioprecipitat ili koncentrat fibrinogena**

**Niski trombociti – trombociti**

**Niski faktori koagulacije – FFP ili PCC**

**Heparin – protamin (ukoliko je potrebna reverzija)**

**Hiperfibrinoliza – traneksamična kiselina (1 g – 2 g bolus)**



\* Napomena

**Rotem®** ne detektuje efekat aspirina, clopidogrela ili **Reopro®** na trombocite

**Rotem®** je neosetljiv na neke antikoagulanse npr. warfarin, LMWH

**Rotem®** ne detektuje deficit vW faktora

# Докажување на адекватна тромбоцитна инхибиција со Multiplate

- Голем предизвик претставува водењето на пациенти со висок ризик од артериска тромбоза (стентирани или со акутен коронарен синдром)
- Императив е да се достигне адекватна тромбоцитна инхибиција
- Со Multiplate е докажано дека 20% од пациентите по перкутана коронарна интервенција немаат адекватен одговор на clopidogrel

- Резистенција на Clopidogrel или Aspirin е асоцирана со сигнификантно зголемување на ризикот од артериски тромбоемболизам
- Multiplate е високо сензитивен за детектирање на дејството на Aspirin, Clopidogrel, Prasugrel, антагонисти на IIb IIIa тромбоцитни рецептори и други тромбоцитни инхибитори
- Дијагноза на тромбоцитни нарушувања
- Примена: интервентна кардиологија, интервентна неурорадиологија, неурологија, кардиоваскуларна хирургија, интензивна нега и други инвазивни дисциплини



# Заклучоци / Научени лекции

- ROTEM овозможува добивање на сигурен резултат во рок од 5 – 10 минути
- Тешки крвавења може да се дијагностицираат интра или постоперативно; може да се животозагрозувачки крвавења при што е потребна брза реакција; брзата диференцијална дијагноза е клучна за целна терапија
- Добиените резултати со ROTEM од примерок полна крв даваат брза информација за потребната терапија: антифибринолитици, концентрат на фибриноген, тромбоцитен концентрат, концентрат на протромбински комплекс, свежо смрзната плазма, криопреципитат
- Брзото и ефикасно справување со крвавењата е од витално значење во единиците за интензивна нега
- Наоѓа широка примена и во кардиохирургија, трансплантација, ортопедска хирургија, трауматологија, акушерство



## Заклучоци / Научени лекции

- Multiplate е лесен за употреба модерен инструмент со кој се добиваат сигурни резултати
- Тестирање на тромбоцитната функција директно од примерок полна крв
- Не е потребна подготвока на примерокот
- 5 тест канали за паралелно мерење
- Употреба во рутински лаборатории, единици на интензивна нега, истражувачки лаборатории